



Младински Културен
Центар - Битола

Носител на проектот: Младински културен центар - Битола

Медиумски партнер: ТВ Тера

ОБЈАВИ МЕ

Проектот ОБЈАВИ МЕ има за цел да даде придонес во подобрувањето на критичкото разбирање на содржините и функционирањето на медиумите од страна на граѓаните. Активностите во проектот се во насока да ги поттикне медиумите да ја едуцираат својата публика од една страна, а да го поттикне граѓанскиот активизам, од друга страна, преку употреба на медиумите и медиумските алатки.

Проектот предвидува серијал од 20 ТВ емисии на ТВ Тера во кои гледачите ќе имаат улога на репортери и продуценти. Тие ќе имаат можност да се вклучат на интерактивен начин во креирањето на содржините во серијалот преку коментирање, гласање, споделување, создавање и дополнување на содржините. Целта е публиката да стане prosumers (consumer + producer на содржината). Предвидена е и интензивна кампања за поголема видливост на проектот како и издавање на краток прирачник за медиумска писменост наменет за граѓаните.

Проектните активности вклучуваат:

- Интензивна промотивна кампања на телевизија и социјалните мрежи, која вклучува изработка на промотивно видео;
- Изработка на мал, практичен водич за гледачи репортери,
- Продукција и емитување на серијал од 20 ТВ емисии.

Младинскиот културен центар – Битола е лидерска граѓанска организација која води и координира проекти и програми поврзувајќи ги младите преку вклучување во настани кои ги истакнуваат нивните потенцијали во областа на волонтерството, неформалното образование, културата и граѓанските иницијативи. Веќе десет години работи како национална канцеларија - Волонтерски центар на Македонија координирајќи ја размената на волонтери на локално, регионално и меѓународно ниво. Во рамките на МКЦ – Битола функционира тренинг сервис преку кој континуирано се релизираат голем број на локални, национални и меѓународни обуки за развој на вештини, знаења и компетенции кај младите луѓе.

Лице за контакт од организацијата: Златко Талевски, mkcbt@t.mk

Лице за контакт од медиумот: Љубица Манговска, tera@tera.mk

ул. Цар Самуил 29 Битола 7000 Македонија Тел.: 047 233 020 Факс 047 203 925

E-mail: mkcbt@t-home.mk Web: [http:// www.mkcbt.org.mk](http://www.mkcbt.org.mk)

Ж. с-ка 500000000-2621-21 ЕДБ 4002999138826 Стопанска Банка АД Битола